



## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### „ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА“

Врз основа на член 47 став 1 точка 25 од Законот на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), а во врска со член 26 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/15 - пречистен текст, 78/15, 192/15, 27/16 и 120/16), Правилникот за формата, содржината, како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/12) и членот 49 од Правилникот за стратегиско и оперативно планирање Пр. бр. 02-15/I-1/2016 од 28 јануари 2016 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### Годишен план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија (неофицијален пречистен текст по трето изменување и дополнување)

Ред. бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток (месец)	Проценета вредност на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешки
1	2	3	4	5	6	7
I	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки			288,446,118.00		
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
						III-та измена О бр. 02-15/XIII-2/2017 23 ноември 2017 година
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-

						1/2017 27 јули 2017 година
4	Телефони		јануари	1,580,508.00	Отворена постапка	
5	Футроли за лаптопи		јануари	46,864.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
6	Електрична енергија	09310000-5 Електрична енергија	јануари	19,000,000.00	Отворена постапка	1 (една) година
7	Индустриски гасови и материјали за заварување		јануари	70,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
8	Средства за присилба		јануари	50,000.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
9	Дополнителна опрема за носење и чување на оружје		јануари	300,000.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
10	Репрезентативен материјал		јануари	667,146.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
11	Мини млечни чоколади		јануари	127,119.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
12	Цвеќе и цветни аранжмани		јануари	201,695.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
13	Кафе, чај и сродни производи		јануари	187,322.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
14	Резервни делови со сервисирање и одржување на радиостаници		јануари	120,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
15	Столарија и браварија		јануари	160,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
16	Резервни делови и потрошен материјал со сервисирање и одржување на противпожарни централи		јануари	300,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години

17	Книжни пари изработени од полимер	22430000-3 Банкноти	јануари	127,000,000.00	Отворена постапка	1 (една) година
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
19	Амбалажа за книжни и ковани пари		јануари	1,771,186.00	Отворена постапка	1 (една) година
20	Систем за плаќање во реално време	48812000-3 Финансиски информатички системи	февруари	16,101,695.00	Отворена постапка	5 (пет) години
21	Книжни пари со апоенска вредност од 100 денари	22430000-3 Банкноти	февруари	40,000,000.00	Отворена постапка	1 (една) година
22	Лизгачка врата		февруари	169,492.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
23	Резервни делови и полнење на погонски боци за противпожарни апарати		февруари	100,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
24	Работна облека		февруари	550,805.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
25	Стабилни системи - систем за противпожарна заштита		февруари	600,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
26	Моторна противпожарна пумпа		февруари	100,000.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
27	Поддршка на комуникациска опрема		февруари	169,492.00	Барање за прибирање понуди	3 (три) години
28	Сервери		февруари	2,380,952.00	Отворена постапка	
						III-та измена О бр. 02-15/XIII-2/2017 23 ноември 2017 година

30	Камери и останата опрема за видеонадзор		март	850,847.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
31	Софтверски алатки за анализа и обработка на податоци и економетриско работење		март	799,048.00	Барање за прибирање понуди	
32	Поддршка на системот за мониторирање на достапност и перформанси		март	338,983.00	Барање за прибирање понуди	3 (три) години
33	Тонери и други материјали за печатење		март	1,016,949.00	Отворена постапка	2 (две) години
34	Софтвер за преведување		март	133,333.00	Барање за прибирање понуди	
35	Резервни делови за виљушкари		март	101,695.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
36	Клима-уреди		март	316,271.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
37	Резервни делови за моторни возила со сервисирање и одржување		март	400,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
38	Пневматици		март	365,364.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
39	Компјутери и телевизори		април	7,567,700.00	Отворена постапка	
40	Моторни возила		април	5,508,475.00	Отворена постапка	1 (една) година
41	Вариолајт и венецијанер завеси		март	150,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
42	Ковани пари со апоенска вредност од 2 денари	18512100-2 Монети	април	34,000,000.00	Отворена постапка	1 (една) година

43	Систем за заштитата на компјутерската мрежа ( firewall) и филтрирање на интернет сообраќајот		април	4,237,288.00	Отворена постапка	
44	Компоненти за програмирање		април	428,571.00	Барање за прибирање понуди	
45	Печатачи, скенери и уништувач на документи		мај	906,780.00	Барање за прибирање понуди	
46	Резервни делови и репроматеријали за машини за обработка и селекција на книжни пари		мај	847,458.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
47	Вреќи за пакување отпад		мај	171,610.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
48	Теписон		мај	77,119.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
49	Поддршка на инфраструктурата за МИПС и СВИФТ		мај	2,118,644.00	Отворена постапка	3 (три) години
50	Потрошен ИТ-материјал и ситен инвентар		мај	450,197.00	Барање за прибирање понуди	
51	Канцелариски мебел		јуни	1,752,542.00	Отворена постапка	1 (една) година
52	Резервни делови на влезни порти и рампи со редовно одржување и интервенции		јули	500,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
53	Софтвер за мониторирање на печатење		август	333,333.00	Барање за прибирање понуди	
54	Поддршка на компјутерската мрежа		август	1,694,915.00	Отворена постапка	3 (три) години
55	Магнетни картици		септември	60,000.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година

56	Прибор и потрошен материјал за кујна		септември	50,847.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
57	Новогодишни честитки		септември	67,797.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
58	Млеко		октомври	422,587.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
59	Систем за заштита од напредни ИТ напади		октомври	2,796,610.00	Отворена постапка	
60	Канцелариски материјали		октомври	1,694,915.00	Отворена постапка	1 (една) година
61	Средства и прибор за хигиена		октомври	3,900,000.00	Отворена постапка	2 (две) години
62	Резервни делови за машина за обработка и селекција на книжни пари		октомври	169,492.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
63	Резервни делови за машина за ковање		октомври	211,864.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
64	Резервни делови за машина за уништување на книжни пари		октомври	211,864.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
65	Стручна литература		октомври	550,847.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
66	Сигурносни сефови со Европски сертификат за сигурност		септември	370,000.00	Барање за прибирање понуди	
67	Камери, контрола на пристап, алармни системи за неовластен пристап и движење и алармни системи за пожар		септември	130,000.00	Барање за прибирање понуди	

68	Компресори за воздух и вода		септември	36,000.00	Барање за прибирање понуди	
69	ИТ опрема за специјална намена		септември	809,524.00	Барање за прибирање понуди	
70	Сертификати за електронски потписи		септември	142,373.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
						III-та измена О бр. 02-15/XIII-2/2017 23 ноември 2017 година
<b>II</b>	<b>Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги</b>			<b>66,983,766.00</b>		
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
2	Поддршка на опремата за виртуелизација		јануари	4,661,017.00	Отворена постапка	2 (две) години
3	Услуги за едукација од областа на раководењето со проекти и сигурноста		јануари	211,864.00	Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН	1 (една) година
4	Услуги за обезбедување на туристички водичи		јануари	93,220.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
5	Услуги за најмење возила (рентакар)		јануари	800,152.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
6	Услуги за подготовка и печатење		јануари	474,576.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
7	Угостителски услуги		јануари	1,184,717.00	Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН	1 (една) година
8	Хотелски услуги		јануари	587,503.00	Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН	1 (една) година

9	Услуги за изработка на едукативни филмови		јануари	364,831.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
10	Изнајмување на опрема за озвучување и останата техничка опрема		јануари	84,746.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
12	Услуги за одржување и сервисирање на системот за непрекинато напојување со електрична енергија		јануари	1,271,186.00	Отворена постапка	2 (две) години
						I-ва измена О Бр. 02-15/I-5/2017 од 2 февруари 2017 година
14	Сервисирање и одржување на аудио системот		јануари	200,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
15	Такси услуги		јануари	800,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
16	Образовни услуги - Обука за односи со јавност		јануари	152,542.00	Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН	1 (една) година
17	Испитување на рондели		јануари	84,746.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
18	Услуги за испитување на заштитни ракавици и подна подлога		јануари	30,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
19	Образовни услуги - Обука за безбедно извршување на работно место		јануари	127,119.00	Барање за прибирање понуди	3 (три) години
20	Изнајмување на ИП-линии		јануари	610,169.00	Барање за прибирање понуди	3 (три) години



21	Укоричување на сериски публикации и изработка на визит-карти		јануари	48,280.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
24	Услуги за хемиско чистење		јануари	200,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
25	Примарен интернет-пристап		јануари	1,271,186.00	Отворена постапка	3 (три) години
26	Услуги од проценител		јануари	1,000,000.00	Барање за прибирање понуди	3 (три) години
27	Пенетрациско тестирање		јануари	2,966,102.00	Отворена постапка	3 (три) години
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
29	Фотографски услуги		јануари	200,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
						I-ва измена О Бр. 02-15/I-5/2017 од 2 февруари 2017 година

32	Дератизација и дезинсекција		февруари	220,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
33	Услуги за поправка и одржување на инсталации на објекти		февруари	1,800,000.00	Отворена постапка	2 (две) години
34	Хортикултурни услуги		февруари	480,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
35	Услуги за извршување финансиска ревизија	79212100-4 Услуги за финансиска ревизија	февруари	8,474,576.00	Отворена постапка	5 (пет) години
36	Адаптивно одржување на софтверот на електронската архива		февруари	1,392,237.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
						III-та измена О бр. 02-15/ XIII-2/2017 23 ноември 2017 година
38	Услуги за сервисирање, тестирање и замена на воздух на изолациони апарати и тестирање на противпожарна хидрантска мрежа		март	120,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
39	Сервисирање, одржување и годишна техничка контрола на лифтови		март	1,500,000.00	Отворена постапка	2 (две) години
40	Услуги за испитување на трафостаници		март	280,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
41	Осигурителни услуги		март	6,950,000.00	Отворена постапка	3 (три) години

42	Услуги за обука за безбедност и вежби за гаѓање со оружје		март	150,000.00	Барање за прибирање понуди/Преговарање без претходно објавување на оглас	2 (две) години
43	Изнајмување на резервна оптичка линија		март	847,458.00	Барање за прибирање понуди	3 (три) години
44	Образовни услуги- Едукација, обука, тренинг и вежби за физичко обезбедување		март	100,000.00	Барање за прибирање понуди/ Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН	1 (една) година
45	Услуги за одржување, сервисирање и интервенции со замена на резервни делови на опрема за скенирање на багаж системи за направи за безбедност		април	300,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
46	Превентивно одржување на системот за евиденција на работно време и контрола на пристап		април	215,000.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
47	Образовни услуги - Едукација, обука, тренинг и вежби за противпожарна заштита		април	250,000.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
48	Превентивно одржување на софтверот на историски архив на НБРМ		април	271,186.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
49	Миеење на моторни возила		април	250,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
50	Услуги за чистење на кровови и олуци		април	130,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години

51	Услуги за одржување и сервисирање на дизел-агрегатите		мај	800,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
52	Превентивно одржување на софтверот на електронската архива		мај	1,449,153.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	2 (две) години
53	Поштенски услуги		мај	1,259,322.00	Отворена постапка	2 (две) години
54	Услуги за сервисирање на ИТ-опрема		мај	169,492.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
55	Услуги за сервисирање, одржување и замена на резервни делови на противпожарни центри за јавување на пожар		мај	350,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
56	Услуги за сервисирање, одржување и замена на резервни делови и полнење на системи за гасење на противпожарни центри за автоматско гасење на пожар		мај	850,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
57	Услуги за превод од/на странски јазици		мај	423,729.00	Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН	2 (две) години
58	Услуги за систематски преглед на вработените		мај	677,966.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
59	Услуги за лекарски прегледи по потреба		јуни	200,000.00	Член 17 став 1 алинеја 2 и став 3 од ЗЈН	3 (три) години
60	Обуки за вработени за меки вештини		јули	508,475.00	Член 17 став 1 алинеја 2 од	1 (една) година

					ЗЈН	
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
62	Специјализирани обуки за вработени		јули	169,492.00	Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН	1 (една) година
63	Превентивно одржување на телефонската централа на главната локација		септември	694,915.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	3 (три) години
64	Услуги за одржување на телефонски центри во ИЗИИС и Ака банка		септември	271,186.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	3 (три) години
65	Услуги за испитување на струен круг и отпор на изолација		септември	600,000.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
66	Сервисирање на компресори		септември	84,746.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
						III-та измена О бр. 02-15/XIII-2/2017 23 ноември 2017 година
68	Одржување на софтверот за ХРМ		октомври	211,864.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
69	Услуги за организирање на ИТ-форум		октомври	360,169.00	Барање за прибирање понуди	
70	Шпедитерски услуги		октомври	338,983.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години

71	Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на Единаесеттата меѓународна конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност		октомври	864,268.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
						III-та измена О бр. 02-15/ XIII-2/2017 23 ноември 2017 година
73	Услуги од агенција за привремени вработувања		октомври	1,016,949.00	Отворена постапка	1 (една) година
74	Осигурување на транспорт на пари и вредности		октомври	1,000,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
75	Услуги за чистење на објектите		октомври	7,000,000.00	Отворена постапка	2 (две) години
76	Сервисирање на машини за обработка и селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200		октомври	1,271,186.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
77	Сервисирање на машина за обработка и селекција на книжни пари КОБРА		октомври	169,492.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
78	Сервисирање на машина за ковање Шулер		октомври	211,864.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
79	Сервисирање на машина за уништување на книжни пари БДС 50		октомври	211,864.00	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
80	Сервисирање на моторен виљушкар		октомври	84,746.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година

81	Услуги за поправка на опремата во трезор		октомври	169,492.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
82	Адаптивно одржување на системот за регистрација на работно време и контрола на пристап		септември	700,000.00	Барање за прибирање понуди/Преговарање без претходно објавување на оглас	
83	Услуги за најмење возила		декември	1,400,000.00	Отворена постапка	1 (една) година
84	Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на меѓународна конференција од областа на монетарната политика и управувањето со девизните резерви		декември	1,200,000.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
85	Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на Седмата меѓународна истражувачка конференција		декември	1,110,000.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
<b>III</b>	<b>Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи</b>			<b>1,730,000.00</b>		
						II-ра измена О бр. 02-15/VII-1/2017 27 јули 2017 година
						I-ва измена О Бр. 02-15/I-5/2017 од 2 февруари 2017 година

						I-ва измена О Бр. 02- 15/I-5/2017 од 2 февруари 2017 година
4	Адаптација на заеднички простор		април	500,000.00	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
5	Градежно- занаетчиски работи		ноември	700,000.00	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
6	Сигурносна врата со системи за заклучување и градежно занаетчиски работи за адаптација на работна просторија		декември	530,000.00	Барање за прибирање понуди	
	<b>ВКУПНО</b>			<b>357,159,884.00</b>		

2. Годишниот план за јавните набавки влегува во сила со денот на донесувањето.

**О бр. 02-15/ХIII-2/2017**  
**23 ноември 2017 година**  
**Скопје**

**Гувернер**  
**и претседавач**  
**на Советот на Народната банка**  
**на Република Македонија**  
**Димитар Богов**